



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

2

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 24 април

БЕЛГРАД

БРОЈ 30

ГОД. XLIII

ри. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. –
Телефони: Централна 650-155; Уредништво
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс
11756

388.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА „ТАНЈУГ“

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Новинската агенција „Танјуг“, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 21 април 1987 година.

П бр. 698
21 април 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ

Член 1

Во Законот за Новинската агенција Танјуг („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74) член 4 се менува и гласи:

„Програмската концепција на Танјуг се заснова врз остварувањето на неговата општествена функција да го развива и унапредува информирањето врз основите на социјалистичкото самоуправување и да обезбедува навремено, вистинско и објективно информирање на јавноста за настаните во земјата и во светот.

Танјуг ги врши следниве информативни функции од интерес за федерацијата, републиките и покраините: обезбедува информации и други информативни материјали за потребите на органите и организациите на федерацијата, на општествено-политичките организации на федерацијата и на републиките и покраините и на домашните средства за јавно информирање за настаните и појавите во земјата и странство; соработува со соодветните информативни установи во странство и со меѓународните организации што се занимаваат со информативна дејност, во согласност со начелата на надворешната неврзана политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и нејзините интереси и меѓународните обврски за да разменува информации и да го унапредува јавното информирање – заради зацврстување на меѓународната безбедност и мирот во светот и рамноправна меѓународна соработка; им врши услуги на органите на федерацијата во областа на новинско-агенциската дејност.“

Член 2

Член 5 се менува и гласи:

„Работите од член 4 на овој закон Танјуг ги врши врз основа на програма за работа, со која се утврдуваат годишните обврски и средствата за извршување на таа програма.

Програмата за работа од став 1 на овој член, на предлог од Советот на Танјуг, ја утврдува Собранието на СФРЈ за секоја година.

За извршување на програмата за работа од став 1 на овој член договор со Танјуг склучува сојузниот орган на управата надлежен за работи на информациите.

Средствата за извршување на работите од член 4 на овој закон се обезбедуваат во буџетот на федерацијата и се утврдуваат во претсметката на сојузниот орган на управата надлежен за работи на информациите.

Танјуг му поднесува на Собранието на СФРЈ годишен извештај за извршувањето на програмата за работа.

Средствата за извршување на работите за потреби на другите корисници од член 1 на овој закон се утврдуваат врз основа на договор помеѓу Танјуг и тие корисници.“

Член 3

Во член 6 по став 2 се додаваат ст. 3 и 4, кои гласат:
„Во Советот на Танјуг по еден претставник делегираат и Претседателството на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, Претседателството на Сојузниот одбор на СЗБНОВ на Југославија и Претседателството на Конференцијата на Сојузот на Социјалистичката младина на Југославија и Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија.

Членовите на Советот на Танјуг се именуваат односно делегираат на време од четири години.“

Досегашниот став 3 станува став 5.

Член 4

Член 7 се менува и гласи:

„Советот на Танјуг:

- 1) ја предлага програмата за работа на Танјуг од член 5 на овој закон;
- 2) го оценува остварувањето на програмската концепција и уредувачката политика;
- 3) разгледува и зазема ставови во врска со одделни објавени односно емитирани информации;
- 4) разгледува прашања за економската и материјалната положба и финансиското работење;
- 5) ја утврдува кадровската политика и го следи нејзиното спроведување.“

Член 5

По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи:

„Член 7а

Советот на Танјуг и органот на управувањето на Танјуг заеднички одлучуваат:

- 1) за програмата за развој на Танјуг;
- 2) за вршењето на работите од член 1 ст. 2 и 3 на овој закон.

Ако во одлучувањето за програмата за развој на Танјуг од точка 1 на овој член не се постигне согласност, конечно одлука за тоа прашање донесува Сојузниот извршен совет.

Советот на Танјуг, најмалку еднаш годишно, го известува Собранието на СФРЈ за остварувањето на програмската концепција и уредувачката политика на Танјуг

и за својата работа и за проблемите во врска со остварувањето на своите задачи, права и должности.”

Член 6

Член 10 се менува и гласи:

„Директор на Танјуг именува и од должноста го разрешува Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од надлежните органи на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија и по прибавено мислење од Советот на Танјуг и од органот на управување на Танјуг.

Директорот се именува на четири години и може да биде повторно именуван на истата должност, во согласност со законот.”

Член 7

По член 10 се додава нов член 10а, кој гласи:

„Член 10а

Со Статутот на Танјуг може да се утврди распоредувањето на работниците на определени задачи и работи да се врши при согласност од директорот на Танјуг.”

Член 8

Член 11 се менува и гласи:

„Главен и одговорен уредник на Танјуг именува и од должноста го разрешува Сојузниот извршен совет, по претходно прибавено мислење од Советот и од органот на управување.

Главен и одговорен уредник се именува на четири години и може да биде повторно именуван на истата должност, во согласност со законот.”

Член 9

Во член 13 став 1 се заменува со два нови става, кои гласат:

„Надзор над извршувањето на работите и задачите на Танјуг, што се од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата, врши Сојузниот извршен совет.

Во остварувањето на надзорот од став 1 на овој член, Сојузниот извршен совет има право и должност да го следи извршувањето на задачите и работите од член 4 на овој закон и да дава мислења, предлози и сугестии за вршењето на тие работи.”

Во досегашните ст. 2 и 3, кои стануваат ст. 3 и 4, зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации” се заменуваат со зборовите: „Сојузниот орган на управата надлежен за работи на информациите”.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

389.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а на предлог од Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 21 април 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ОДБОР ЗА ИЗГРАДБА НА СПОМЕН-ДОМОТ „ПРВИОТ РАБОТНИЧКИ СОВЕТ ВО ЈУГОСЛАВИЈА”

За претставник на Собранието на СФРЈ во Југословенскиот одбор за изградба на Спомен-домот „Првиот ра-

ботнички совет во Југославија” се избира Мујо Хошо, делегат во Сојузниот собор.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 208
21 април 1987 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Милка
Такева-Григориевиќ, с. р.

390.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 8 став 5 од Законот за Наградата „Едвард Кардељ”, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 март 1987 година и на седницата на Сојузниот собор од 21 април 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ” И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР

Во Одлуката за именување претседател на Одборот за Наградата „Едвард Кардељ” и за објавување на составот на тој одбор („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/86), во II дел, по зборовите: „Од Социјалистичка Република Македонија”, текстот под 1 се менува и гласи: „1. д-р Филип Лазаревски, секретар на Собранието на СР Македонија;”.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 760
30 март 1987 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с. р.

Потпретседател
на Соборот на
републиките
и покраините,
Никола Филиповиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Милка
Такева-Григориевиќ, с. р.

391.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 од Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 март 1987 година и на седницата на Сојузниот собор од 21 април 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

За претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија се именува Живан Берисавлевиќ, член на Претседателството на Покраинскиот комитет на Сојузот на комунистите на Војводина и член на Одборот за Наградата на

Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 209
30 март 1987 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

Потпретседател
на Соборот на
републиките и
покраините,
Никола Филиповиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
**Милка
Такева-Григоријевиќ, с. р.**

392.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 став 6 од Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 март 1987 година и на седницата на Сојузниот собор од 21 април 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР

Во Одлуката за именување претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија и за објавување на составот на тој одбор („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/86), во II дел, по зборовите: „Од Социјалистичка Република Македонија: Членови:”, текстот под 1, 2 и 3 се менува и гласи: „1. д-р Владо Камбовски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија; 2. д-р Петре Георгиевски, член на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија; 3. д-р Љупка Хаџи-Ристова, член на Претседателството на Републиката конференција на ССРН на Македонија;”, а по зборовите: „Заменици на членовите:”, текстот под 2 се менува и гласи: „2. Мирко Апостолски, член на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија;”.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 759
30 март 1987 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

Потпретседател на
Соборот на републиките и
покраините,
Никола Филиповиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
**Милка
Такева-Григоријевиќ, с. р.**

393.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18) од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 21 април 1987 година, донесе

ОДЛУКА

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го става на јавна дискусија Предлогот за донесување закон за изме-

ни и дополненија на Законот за здружениот труд со Нацрт-законот:

Јавната дискусија за Предлогот за донесување закон за измени и дополненија на Законот за здружениот труд со Нацрт-законот трае до 21 јули 1987 година.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги повикува сите работни луѓе и граѓани, организации на здружен труд, други самоуправни организации и заедници, заинтересирани органи и организации, научни и стручни институции итн. да земат учество во јавната дискусија. Предлозите и мислењата изнесени во јавната расправа ќе ѝ се достават и на Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд.

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја определува Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд, во соработка со Сојузната конференција на ССРЈ и Советот на ССЈ, да се грижи за следењето на јавната дискусија за Предлогот за донесување закон за измени и дополненија на Законот за здружениот труд, sukcesивно да ги разгледува пристигнатите забелешки, предлози и сугестии и на тој начин, едновременно, да ги подготвува извештајот за резултатите од јавната дискусија и Предлог-законот.

4. Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд ќе го подготви извештајот за резултатите од јавната дискусија за Предлогот за донесување закон за измени и дополненија на Законот за здружениот труд и ќе го достави, заедно со Предлог-законот, во што пократок рок по завршената јавна дискусија.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06.2-47/85-025
21 април 1987 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
**Милка
Такева-Григоријевиќ, с. р.**

394.

Врз основа на член 6 од Законот за привремена забрана на располагањето со општествени средства за нестопански или непроизводни инвестиции во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/87) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМАТА НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЧИЈА ИЗГРАДБА МОЖЕ ДА ПРОДОЛЖИ ОДНОСНО ДА ЗАПОЧНЕ ВО 1987 ГОДИНА

1. Органите и организациите на федерацијата во 1987 година можат да ги продолжат односно започнат:

1) инвестиционите вложувања во градежни објекти и опрема за кои средства се обезбедени во буџетот на федерацијата за 1987 година односно се пренесени од 1986 година;

2) вложување во повеќегодишен закуп на градежни објекти што служат за сместување на деловни простории на дипломатско-конзуларни претставништва на СФРЈ во странство, за кои средства се обезбедени во буџетот на федерацијата;

3) изградба на објекти на ковница за пари и набавка на опрема за заводот за изработка на банкноти и ковани пари и набавка на специјални (блиндирани) возила за Народна банка на Југославија;

4) набавка на опрема за потребите на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали од средствата обезбедени со учество на организациите на здружен труд.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 101
9 април 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Милош Милосавлевиќ, с. р.

395.

Врз основа на член 185 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), заради спроведување на одредбите на Резолуцијата за политиката на остварувањето на општествениот план на Југославија, кои се однесуваат на Енергетскиот биланс на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1987 ГОДИНА

1. Се утврдува Енергетскиот биланс на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 1987 година, со бројот 312-17/86.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1987 година.

Е.п. бр. 566/86
19 декември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

396.

Врз основа на член 74а од Законот за основите на системот за врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74, 29/77 и 52/83), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА РАДИОМЕРЕЊА И ИСПИТУВАЊА НА РАДИОСТАНИЦИ И ДРУГИ УРЕДИ И АПАРАТИ ШТО ГИ ВРШИ СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА РАДИОВРСКИ

1. Во Одлуката за височината на надоместот за радио мерења и испитувања на радиостаници и други уреди и апарати што ги врши Сојузната управа за радиоврски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/78 и 43/84) во точка 4 во одредбата под 1 одредба под а) бројот: „4.500“ се заменува со бројот: „7.200“; бројот: „11.500“ – со бројот: „18.400“; бројот: „16.000“ – со бројот: „25.600“; бројот: „18.500“ – со бројот: „29.600“, а бројот: „20.000“ – со бројот: „32.000“.

Во одредбата под б) бројот: „6.500“ се заменува со бројот: „10.400“; бројот: „9.000“ – со бројот: „14.400“; бројот: „23.000“ – со бројот: „36.800“, а бројот: „27.000“ – со бројот: „43.200“.

Во одредбата под 2 бројот: „2.300“ се заменува со бројот: „3.680“; бројот: „3.400“ – со бројот: „5.440“; бројот: „4.500“ – со бројот: „7.200“; бројот: „6.500“ – со бројот: „10.400“; бројот: „11.500“ – со бројот: „18.400“, а бројот: „13.900“ – со бројот: „22.240“.

Во одредбата под 3 бројот: „2.300“ се заменува со бројот: „3.680“, а бројот: „3.400“ – со бројот: „5.440“.

Во одредбата под 4 бројот: „4.500“ се заменува со бројот: „7.200“; бројот: „9.000“ – со бројот: „14.400“; бројот: „11.500“ – со бројот: „18.400“, а бројот: „13.900“ – со бројот: „18.400“.

Во одредбата под 5 бројот: „5.800“ се заменува со бројот: „9.280“, а бројот: „16.000“ – со бројот: „25.600“.

Во одредбата под 6 бројот: „3.400“ се заменува со бројот: „5.440“; а бројот: „2.300“ – со бројот: „3.680“.

Во одредбата под 7 бројот: „4.500“ се заменува со бројот: „7.200“; бројот: „11.500“ – со бројот: „18.400“, а бројот: „13.900“ – со бројот: „22.240“.

Во одредбата под 8 бројот: „2.300“ се заменува со бројот: „3.680“; бројот: „3.400“ – со бројот: „5.440“; бројот: „6.500“ – со бројот: „10.400“, а бројот: „8.000“ – со бројот: „12.800“.

Во одредбата под 9 бројот: „11.500“ се заменува со бројот: „18.400“.

Во одредбата под 10 права алинеја бројот: „750“ се заменува со бројот: „1.200“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 98
2 април 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

397.

Врз основа на член 191 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ „ПЛАКЕТА НА БЕЗБЕДНОСТА“

1. Се установа „Плакета на безбедноста“ (во натамошниот текст: Плакетата), која како посебно општествено признание за заслуги и придонес кон јакнењето на безбедноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и кон развивањето и унапредувањето на системот на безбедноста и општествената самозаштита и за извонредни резултати во остварувањето на задачите на органите и службите за безбедност, им се доделува на работниците кои работат на работите на безбедноста, на истакнати, општествено-политички и други работници, на граѓаните, на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, единиците и установите на вооружените сили на СФРЈ и на државните органи.

Кон Плакатата се издава и повелба за доделување на Плакетата.

Плакетата може да се додели само еднаш.

2. На работниците кои работат на работите на безбедноста, Плакетата им се доделува за извонредно долгогодишно залагање во работата и непосреден придонес во работата на органите и службите за безбедност.

Плакетата може и посмртно да му се додели и на работник на органите и службите за безбедност, или на друг граѓанин што ќе го загуби животот при извршувањето на задачите на органите и службите на безбедноста.

Плакетата може да му се додели на работник на органите и на службите за безбедност и на друг граѓанин на СФРЈ кој успешно ќе изврши конкретна задача од извонредно значење за безбедноста на СФРЈ или извонредно ќе придонесе кон унапредувањето на работата и развојот на органите и службите за безбедност, кон подигањето на безбедносната култура на работните луѓе и граѓаните или кон изградбата на системот на општествена самозаштита.

Во годината во која се обележуваат значителни настани од Социјалистичката револуција и Народноослободителната борба и основањето и развојот на органите и службите за безбедност, Плакетата може да се додели и во поголем број на активни пензионирани работници на органите и службите за безбедност, под условите определени со оваа одлука.

3. На истакнати општествено-политички и други работници, на организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, на единици и установи на вооружените сили на СФРЈ и на државни органи, Пла-

кетата се доделува за извонредно успешна соработка и придонес во извршувањето на задачите од делокругот на органите и службите за безбедност од посебно значење за безбедноста на земјата.

4. Плакетата ја доделува претседателот на Сојузниот извршен совет на предлог од Комисијата за доделување на Плакетата.

Претседателот и членовите на Комисијата за доделување на Плакетата ги именува Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот секретар за внатрешни работи.

Стручните и административно-техничките работи за потребите на Комисијата за доделување на Плакетата ги врши Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

5. Плакетата има неправилна кружна форма, со дијаметар 60 до 65 mm, со просечна дебелина 4 mm, кована во плиток релјеф и посребрена.

На предната страна од Плакетата е претставена силуета на територијата на Југославија, со релјеф на пештерата во Дрвар како симбол на местото во кое е основана службата за безбедност и со фигури распоредени по работ и средишниот дел на силуетата што ја симболизираат безбедноста на Југославија. На горниот раб од Плакетата е втиснат текстот: „Дрвар“, со латиница и кирилица, а на долниот раб - датумот: „13 мај 1944“.

На опачината од Плакетата е прикажан дел од актот за основање на Одделението за заштита на народот, со потпис на Врховниот командант на НОВ и ПОЈ, со печат на Врховниот штаб на НОВ и ПОЈ и со венец од петокраки ѕвезди на рабовите на Плакетата.

6. Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се грижи за изработката и врачувањето на Плакетата и води евиденција за доделувањето на Плакетата.

Средствата потребни за изработка на Плакетата и повелбата за доделување на Плакетата, се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

7. Поблиските услови за доделувањето на Плакетата ги утврдува Комисијата за доделување на Плакетата.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за воспоставување „Плакета на безбедноста“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/74 и 15/76).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 94
2 април 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљариќ, с. р.

398.

Врз основа на член 13 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/87 и 22/87) сојузниот секретар за финансии, во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравје и социјална заштита, пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА ЗА 1987 ГОДИНА И СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА СВЕДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА ЗАРАДИ СПОРЕДУВАЊЕ СО ПОДАТОЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка за 1987 година и составување на пресметка на средствата, како и за начинот на сведување на податоците за 1986 година заради споредување со податоците за 1987

година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/87 и 23/87) во член 4 се додава став 2, кој гласи:

„Корисникот на општествени средства може да врши исплата на месечни аконтации на чистите лични доходи и врз основа на образецот од член 2 односно член 3 на овој правилник.“

Член 2

Членовите 9 и 10 се менуваат и гласат:

„Член 9

Корисникот на општествени средства од член 2 на овој правилник составува образец ЛД - ОЗТ врз основа на податоците за пресметаните односно исплатените чисти лични доходи за четвртото тримесечје од 1986 година во согласност со Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи, за заедничка потрошувачка на работниците и за определени трошоци на работенето, за 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/86) - (во натамошниот текст: Законот) и со Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на чисти лични доходи за 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/86) - (во натамошниот текст: Правилникот) и врз основа на податоците од последната периодична пресметка што ја составил во 1987 година, завршната сметка за 1987 година и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под реден број 1 го внесува износот на исплатените аконтации на чистите лични доходи за октомври, ноември и декември 1986 година, што ги исплатил врз основа на обрасците ЛД-КОС-2, ЛД-ОЗТС, ЛДГ-1, ЛДГ-2, ЛДГ-3 односно ЛДН, што ги составил и ѝ ги доставил на Службата за општествено книговодство за тие месеци според Правилникот;

2) под реден број 2 внесува една четвртина од пресметаните, односно исплатените чисти лични доходи врз основа на конечната пресметка по завршната сметка за 1986 година, што ја составил и ја доставил на Службата за општествено книговодство според Правилникот на образецот ЛД-КОС-1, односно ЛД-ОЗТС за 1986 година;

3) под реден број 4 корисникот на општествени средства кој личните доходи за 1986 година ги исплатувал врз основа на обрасците ЛД-КОС-1 и ЛД-КОС-2, го внесува износот што ќе го утврди под реден број 3, по намалување за износот на повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 година што го искажал под реден број 9 во образецот ЛД-КОС-1 за периодот од 1 јануари до 31 декември 1986 година. Корисникот на општествени средства кој за октомври, ноември односно декември 1986 година ги исплатувал личните доходи врз основа на обрасците ЛД-ОЗТС, ЛДГ-1, ЛДГ-2, ЛДГ-3 односно ЛДН, под реден број 4 го внесува износот на чистите лични доходи што за тие месеци ги исплатил врз основа на тие обрасци. Износот што ќе го утврди на овие начини корисникот на општествени средства го зголемува за износот што над тој износ го исплатил за месец октомври, ноември односно декември 1986 година во согласност со член 15 став 2 од Законот.

4) под реден број 5 корисникот на општествени средства кој по завршната сметка за 1986 година искажал стапка на акумулативноста поголема од стапката на акумулативноста што е остварена во истата или сродна дејност - подгрупа, група, гранка или на ниво на стопанството во републиката односно во автономната покраина или СФРЈ (во натамошниот текст: дејност) ако одлучи, заради утврдување на просечниот месечен чист личен доход по работник, износот на исплатените чисти лични доходи за четвртото тримесечје од 1986 година да го зголеми во согласност со одредбата на член 3 став 2 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот, внесува податок и тоа: во колоната 2 ја внесува стапката на својата акумулативност и процентот за кој го зголемува износот на исплатените чисти лични доходи, а во колоната 3 - износот што ќе го добие кога износот под реден број 3 ќе го помножи со процентот од колоната 2. Ако износот под реден број 4 е помал од износот под реден број 3, износот што се внесува под реден број 5 се добива кога износот под реден број 4 се помножи со процентот од колоната 2 под реден број 5;

5) под реден број 6 го внесува износот што ќе го добие кога износот под реден број 3 ќе го собере со износот под реден број 5. Ако износот под реден број 4 е помал од износот под реден број 3, износот под реден број 4 се собира со износот под реден број 5;

6) под реден број 7 го внесува просечниот број на вработените работници утврден врз основа на часовите на работа во четвртото тримесечје од 1986 година, што ќе го утврди така што бројот на остварените часови на работа и на часовите за кои работниците примаат надомест на лични доходи од средствата на корисникот на општествени средства ќе го подели со бројот на можните часови на работа со полното работно време и со времето пократко од полното работно време по работник;

7) под реден број 9 го внесува процентот на растежот на продуктивноста на трудот што ја остварил во 1987 година во однос на четвртото тримесечје во 1986 година, врз основа на податоците од својата евиденција за остварената продуктивност на трудот;

8) под реден број 10 го внесува процентот на своето зголемување на просечниот месечен доход по работник во пресметковниот период во 1987 година, во однос на претходниот пресметковен период, а за пресметковниот период јануари–март 1987 година – во однос на просечниот месечен доход по работник за четвртото тримесечје од 1986 година. Ако корисникот на општествени средства во четвртото тримесечје од 1986 година не остварил доход, остварениот просечен месечен доход по работник за периодот јануари–март 1987 година го става во однос спрема просечниот месечен доход по работник што ќе го утврди по завршната сметка за 1986 година;

9) под реден број 11 го внесува износот што ќе го добие кога износот под реден број 8 ќе го помножи со процентот под реден број 9 и така добиениот производ ќе го зголеми за износот под реден број 8. Ако процентот под реден број 10 е помал од процентот под реден број 9, износот под реден број 11 го утврдува врз основа на процентот под реден број 10;

10) под реден број 12 го внесува просечниот број на вработените работници врз основа на часовите на работа за периодот за кој составува пресметка на образецот ЛД–ОЗТ, што ќе го утврди во согласност со точка 6 на овој член;

11) под реден број 13 го внесува бројот на месеците за кои ја составува пресметката на образецот ЛД–ОЗТ;

12) под реден број 15 го внесува износот на средствата за чисти лични доходи што ќе го утврди според својот самоуправен општ акт со кој ги уредува основите и мерилата по кои го распоредува чистиот доход на личните доходи и акумулацијата, а кој бил во сила на 31 декември 1986 година;

13) под ред. бр. 16 и 17 ги внесува податоците на основната организација на здружен труд односно на работната организација врз основа на образецот збирни ЛД, што го приложуваат кон својот образец ЛД–ОЗТ;

14) под реден број 18 го внесува износот што ќе го добие кога износот под реден број 14 ќе го намали за износот под реден број 16 и ќе го зголеми за износот под реден број 17. Ако износот под реден број 15 е помал од износот под реден број 14, износот под реден број 18 го утврдува врз основа на податоците под реден број 15;

15) под реден број 19 го внесува износот на чистите лични доходи и надоместите на чистите лични доходи од средствата на корисникот на општествени средства, што ги исплатил за периодот за кој составува образец ЛД–ОЗТ до денот на доставувањето на образецот до Службата за општествено книговодство;

16) под реден број 22 го внесува износот во висина на една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи за 1987 година од 1 јануари до 27 февруари 1987 година, што се надоместува во април, мај и јуни 1987 година за секој месец што следи по истекот на пресметковниот период. Така на пример, при составувањето на образецот ЛД–ОЗТ за пресметковниот период јануари–март 1987 година под тој реден број ќе се внесат три третини од повеќе исплатениот износ за периодот од 1 јануари до 27 февруари 1987 година;

17) под реден број 23 го внесува износот во висина на една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 година за секој месец во пресметковниот период за кој составува образец ЛД–ОЗТ. На пример, ако образецот ЛД–ОЗТ се составува по истекот на секој месец за пре-

сметковниот период јануари–април 1987 година, под тој реден број ќе се внесе една третина од повеќе исплатениот износ за 1986 година.

Корисникот на општествени средства го утврдува износот на просечниот месечен доход по работник врз основа на податоците од образецот Деловен резултат во текот на годината – Биланс на успехот што го составил во 1987 година, така што износот под реден број 133 на тој образец се дели со просечниот број на вработените работници, што ќе го утврди врз основа на часовите на работа и бројот на месеците на работење во тој пресметковен период. Врз основа на просечниот месечен доход по работник во пресметковниот период, корисникот на општествени средства го утврдува процентот на зголемувањето на просечниот месечен доход по работник меѓу тие два пресметковни периоди. На пример, за пресметковниот период јануари–јуни 1987 година утврдениот просечен месечен доход по работник се става во однос спрема просечниот месечен доход по работник што е утврден за пресметковниот период јануари–март 1987 година.

Процентот на зголемувањето на просечниот месечен доход по работник за пресметковниот период јануари–март 1987 година се утврдува во однос на просечниот месечен доход по работник што е остварен за четвртото тримесечје од 1986 година. Заради споредување на просечниот месечен доход по работник во 1987 година со просечниот месечен доход по работник во четвртото тримесечје од 1986 година, корисникот на општествени средства ќе го коригира доходот што го утврдил во 1986 година на образецот Деловен резултат во текот на годината – Биланс на успехот под реден број 132, така што ќе го зголеми за состојбата на контото 460 – Камати (освен каматите на кредитите за основни средства) и на контото 463 – Негативни курсни разлики, а ќе го намали за состојбата на контото 780 – Приходи од камати, за износот на ефектите од ревалоризацијата што е искористен за надоместување на каматите на обртните средства и на негативните курсни разлики (дел од контото 788 – Други приходи) и за износот на позитивните курсни разлики (дел од контото 788).

Остварениот доход за четвртото тримесечје од 1986 година ќе се утврди како разлика меѓу доходот што е искажан во завршната сметка за 1986 година и доходот што е искажан во периодичната пресметка за пресметковниот период јануари–септември 1986 година, коригирани во согласност со одредбата на став 3 на овој член.

Износот на повеќе исплатените чисти лични доходи за 1987 година од 1 јануари до 27 февруари 1987 година корисникот на општествени средства ќе го утврди како разлика меѓу исплатените чисти лични доходи и надоместите на чистите лични доходи од средствата на корисникот на општествени средства и износот на средствата што ќе го утврди за месеците за кои ги исплатил чистите лични доходи во тој период, во согласност со одредбите на став 1 точ. 1 до 5 на овој член.

Стапката на акумулативноста што ја внесува под реден број 5 во образецот ЛД–ОЗТ корисникот на општествени средства ја утврдува на ист начин на кој Службата на општествено книговодство на Југославија ја утврдила за дејноста со која корисникот на општествени средства се споредува во согласност со општествениот договор односно Самоуправната спогодба.

По исклучок од одредбите на став 1. точ. 1 до 5 на овој член корисникот на општествени средства кој загуба во работењето во 1986 година ја покрил при изработката на завршната сметка за таа година, ако одлучи просечниот чист личен доход по работник за четвртото тримесечје во 1986 година да го зголеми до просекот на чистиот личен доход по работник што е исплатен за четвртото тримесечје од 1986 година во дејноста, под реден број 8 во образецот ЛД–ОЗТ се внесува просечниот чист личен доход по работник за четвртото тримесечје во 1986 година во дејноста со која корисникот на општествени средства се споредува во согласност со општествениот договор односно Самоуправната спогодба.

Ако корисникот на општествени средства постапи според одредбата на став 7 од овој член ги внесува податоците под ред. бр. 1 до 7 што нема да се слагаат со податокот под реден број 8.

По исклучок од одредбите на став 1 точ. 1, 3, 6, 7 и 8 на овој член, корисникот на општествени средства кој врши дејност на угостителство и туризам од сезонски карактер, превезување на патници и стоки во воздушен сооб-

ракај, аеродромски услуги, производство на морска сол, полјоделство, земјоделски услуги за растително производство, високоградба и нискоградба, ако во завршната сметка за 1986 година не искажал загуба во работењето и ако во првото полугодие на таа година остварил помалку од 35% од вкупниот приход, и корисникот на општествени средства кој врши дејност распоредена според Одлуката за единствената класификација на дејностите во подгрупата 011411 - Производство на енергетски машини и уреди и во гранката 0116 - Бродоградба, како и корисникот на општествени средства кој произведува предмети на вооружување и воена опрема, што ќе го определи Сојузниот извршен совет, ако одлучи износот на средствата за исплата на чистите лични доходи за 1987 година да го утврдува во согласност со член 2а од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот, при составувањето на образецот ЛД-ОЗТ:

1) под реден број 1 го внесува износот на аконтациите на чистите лични доходи и надоместите на чистите лични доходи од средствата на корисникот на општествени средства, што ги исплатил за соодветниот период од 1986 година за кој го составува образецот ЛД-ОЗТ;

2) под реден број 4 го внесува износот што ќе го утврди под реден број 3, по намалување за износот на повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 година што го искажал под реден број 9 во образецот ЛД-КОС-1 односно под реден број 13 во образецот ЛД-ОЗТО во делот што се однесува на периодот за кој составува образецот ЛД-ОЗТ. На пример, при составувањето на образецот ЛД-ОЗТ за пресметковниот период јануари-март 1987 година износот под реден број 3 ќе го намали за три шестини од повеќе исплатените чисти лични доходи што го искажал под реден број 9 во образецот ЛД-КОС-1 за пресметковниот период од 1 јануари до 30 јуни 1986 година;

3) под реден број 7 го внесува просечниот број на вработените работници врз основа на часовите на работа во соодветниот период од 1986 година за кој составува образецот ЛД-ОЗТ, што ќе го утврди во согласност со став 1 точка 6 на овој член;

4) под ред. број 9 и 10 ја внесува стапката на растежот на својата продуктивност односно процентот на зголемувањето на просечниот месечен доход по работник, што ќе утврди во 1987 година во однос на истиот период 1986 година.

Заради споредување на просечниот месечен доход по работник во 1987 година со просечниот месечен доход по работник во 1986 година, корисникот на општествени средства од став 9 на овој член доходот што го утврдил за соодветниот пресметковен период во 1986 година ќе го коригира во согласност со став 3 на овој член.

По исклучок од одредбата на став 1 точка 8 од овој член корисникот на општествени средства во основање, што е основан во 1986 година и во поранешните години, во образецот ЛД-ОЗТ под реден број 10 го внесува процентот на зголемувањето на просечниот чист личен доход што ќе му го одобри основачот, а најмногу до процентот на зголемувањето на просечниот чист личен доход по работник кај основачот, ако основачот е корисникот на општествени средства од член 2 на овој правилник, односно најмногу до процентот на зголемувањето на чистиот личен доход по работник исплатен во стопанството на територијата на републиката односно на територијата на автономната покраина за минатиот пресметковен период од 1987 година, ако основачот е корисник на општествени средства од член 3 на овој правилник.

Во заглавјето на образецот ЛД-ОЗТ ознаката на дејноста со која се споредува и стапката на акумулативноста со која се споредува ја внесува само оној корисник на општествени средства кој внесува податок под реден број 5.

Член 10

Корисникот на општествени средства од член 3 на овој правилник составува образец ЛД- друг КОС врз основа на податоците за пресметаните односно исплатените чисти лични доходи за четвртото тримесечје од 1986 година, во согласност со Законот и Правилникот и врз основа на податоците од последната периодична пресметка што ја составил во 1987 година, завршната сметка за 1987 година и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под реден број 1 го внесува износот на исплатените аконтации на чистите лични доходи за октомври, ноември и декември 1986 година, што ги исплатил врз основа на образецот ЛД-КОС-2, ЛД-ОЗТ, ЛД- друг КОС, ЛДГ-1, ЛДГ-2, ЛДГ-3 односно ЛДН, што ги составил и ѝ ги доставил на Службата на општественото книговодство за тие месеци, според Правилникот;

2) под реден број 2 внесува една четвртина од пресметаните односно исплатените чисти лични доходи врз основа на конечната пресметка по завршната сметка за 1986 година, што го составил и ѝ го доставил на Службата на општественото книговодство, според Правилникот на образците ЛД-КОС-1, ЛД-ОЗТ, односно ЛД - друг КОС за 1986 година;

3) корисникот на општествени средства кои ги исплатувал личните доходи за 1986 година врз основа на образците ЛД-КОС-1 и ЛД-КОС-2, под реден број 4 го внесува износот што ќе го утврди под реден број 3, по намалувањето за износот на повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 година што го искажал под реден број 9 во образецот ЛД-КОС-1 за периодот од 1 јануари до 31 декември 1986 година. Корисникот на општествени средства кој за октомври, ноември, односно декември 1986 година вршел исплата на личните доходи врз основа на образецот ЛД-ОЗТО, ЛДГ-1, ЛДГ-2, ЛДГ-3 односно ЛДН под реден број 4 го внесува износот на чистите лични доходи што за тие месеци ги исплатил врз основа на тие образци. Износот што ќе го утврди на овие начини корисникот на општествени средства го зголемува за износот што го исплатил над тој износ за октомври, ноември односно декември 1986 во согласност со член 15 став 2 од Законот;

4) корисникот на општествени средства кој аконтациите на чистите лични доходи за четвртото тримесечје од 1986 година ги исплатувал просечно по работник во височина на аконтациите за третото тримесечје од 1986 година, заради утврдување на височината на просечниот месечен чист личен доход по работник, под реден број 5 го внесува износот што ќе го добие кога износот под реден број 3 ќе го помножи со процентот на растежот на чистиот личен доход во стопанството во четвртото тримесечје во однос на третото тримесечје од 1986 година. Ако износот под реден број 4 е помал од износот под реден број 3, износот што го внесува под реден број 5 го утврдува врз основа на податоците под реден број 4;

5) под реден број 6 корисникот на општествени средства кој во 1986 година распоредувањето на чистиот доход го вршел и врз основа на споредување на својата стапка на акумулативноста со стапката на акумулативноста во дејноста со која се споредува во согласност со општествениот договор односно самоуправната спогодба, ги внесува податоците, и тоа во колоната 2 ја внесува стапката на својата акумулативност и процентот за кој го зголемува износот на исплатените чисти лични доходи, а во колоната 3 - износот што ќе го добие кога износот под реден број 3 ќе го помножи со процентот од колоната 2. Ако износот под реден број 4 е помал од износот под реден број 3, износот што се внесува под реден број 6 го добива кога износот под реден број 4 ќе се помножи со процентот од колоната 2 под реден број 5;

6) корисникот на општествени средства кој го искажал податокот под реден број 5 го внесува под реден број 7 износот што ќе го добие кога износот под реден број 3 ќе го собере со износот под реден број 5. Ако износот под реден број 4 е помал од износот под реден број 3, износот под реден број 4 го собира со износот под реден број 5. Корисникот на општествени средства кој искажал податок под реден број 6 го внесува под реден број 7 износот што ќе го добие кога износот под реден број 3 ќе го собере со износот под реден број 6. Ако износот под реден број 4 е помал од износот под реден број 3, износот под реден број 4 го собира со износот под реден број 6;

7) под реден број 8 го внесува просечниот број на вработените утврден врз основа на часовите на работа во четвртото тримесечје од 1986 година, што ќе го утврди во согласност со член 9 став 1 точка 6 на овој правилник;

8) под реден број 10 корисникот на општествени средства од член 3 на овој правилник го внесува процентот на зголемувањето на просечниот чист личен доход по работник исплатен во стопанството на територијата на СФРЈ, републиката односно автономната покраина за минатиот пресметковен период од 1987 година, што ќе го утврди врз основа на податоците што ќе ги објави Службата на оп-

штествено книговодство. Работните заедници што вршат работи за корисниците на општествени средства од член 2 на овој правилник, под тој реден број го внесуваат податокот за процентот на зголемувањето на просечниот чист личен доход по работник кај корисникот за кого вршат работи во минатиот пресметковен период од 1987 година;

9) под реден број 12 го внесува просечниот број на вработените работници, врз основа на часовите на работа за периодот за кој составува пресметка на образецот ЛД - друг КОС, што ќе го утврди во согласност со точка 7 на овој член;

10) под реден број 13 го внесува бројот на месеците на работењето за кои составува пресметка на образецот ЛД - друг КОС;

11) под реден број 15 го внесува износот на средствата за чистите лични доходи што ќе го утврди во согласност со својот самоуправен општ акт со кој ги уредува основите и мерилата по кои го распоредува чистиот доход односно во согласност со самоуправната спогодба со која се уредуваат меѓусебните односи на работната заедница и корисникот за кого работната заедница врши работи;

12) под ред. број 16 и 17 ги внесува податоците на основната организација на здружен труд односно на работната организација и нивната работна заедница од образецот Збирни ЛД, што го приложува кон својот образец ЛД - друг КОС;

13) под реден број 19 го внесува износот на чистите лични доходи и надоместите на чистите лични доходи од средствата на корисникот на општествени средства, што ги исплатил за периодот за кој составува пресметка ЛД - друг КОС до денот на доставувањето на образецот до Службата на општественото книговодство;

14) под реден број 22 го внесува износот во висина на една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи за 1987 година од 1 јануари до 27 февруари 1987 година, што се надоместува воок април и мај и јуни 1987 година, а се однесува на месеците што следат по истекот на пресметковниот период;

15) под реден број 23 го внесува износот во висина на една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 година за секој месец во пресметковниот период за кој составува образец ЛД - друг КОС.

Во заглавјето на образецот ЛД - друг КОС ознаката на дејноста со која се споредува и за стапката на акумулативноста со која се споредува ја внесува само оној корисник на општествени средства кој внесува податок под реден број 6.

Член 3

Во член 11 став 1 точка 1 бројот: „9“ се заменува со бројот: „11“, а бројот: „2“ - со бројот: „11“.

Во точка 5 бројот: „18“ се заменува со бројот: „25“, а бројот: „17“ - со бројот: „25“.

Точката 6 се менува и гласи:

„6) под реден број 9 го внесува износот што ќе го добие кога просечниот месечен чист личен доход по работник за четвртото тримесечје од 1986 година, (податок под реден број 8 во образецот ЛД-ОЗТ односно податок под реден број 9 во образецот ЛД - друг КОС) ќе го помножи со бројот на вработените работници во месецот за кој врши исплата на лични доходи (податок под реден број 2 во образецот ЛД - Аконтација), по намалување за износот што во последниот образец ЛД - ОЗТ односно ЛД - друг КОС го искажал под реден број 16;“.

Член 4

Во член 116 став 1 точка 2 бројот: „13в“ се заменува со зборовите: „14 или 15“, а бројот: „12в“ - со зборовите: „14 или 15“, со тоа што се зема помалиот износ“.

Член 5

Во член 16 зборовите: „1 до 3“ се заменуваат со зборовите: „1 до 6“.

Член 6

Образецот ЛД-ОЗТ се менува и гласи:

„Образец ЛД-ОЗТ

(назив и седиште на корисникот на општествени средства)

(ознака на дејноста со која се споредува)

(гранка, група, подгрупа на дејност)

(стапка на акумулативноста на дејноста со која се споредува)

ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 1987 ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1.	Исплатени аконтации на чисти лични доходи за октомври, ноември и декември 1986 година	
2.	Една четвртина од пресметаните односно исплатените чисти лични доходи врз основа на конечната пресметка по завршната сметка за 1986 година	
3.	Вкупно (ред. бр. 1 + 2)	
4.	Средства за чисти лични доходи за четвртото тримесечје од 1986 година според Законот	
5.	Износ што одговара на поголема стапка на акумулативноста во однос на дејноста со која се споредува (стапка на акумулативноста _____, процент за кој се зголемуваат средствата _____)	
6.	Коригиран износ на средствата за чисти лични доходи за четвртото тримесечје од 1986 година (ред. број 3 + 5 или ред. бр. 4 + 5)	
7.	Просечен број на вработените во четвртото тримесечје од 1986 година	
8.	Просечен месечен чист личен доход по работник за четвртото тримесечје од 1986 година (ред. број 6; ред. број 7:3)	
9.	Процент на растежот на продуктивноста на трудот	
10.	Процент на зголемувањето на просечниот месечен доход по работник во однос на претходниот пресметковен период	
11.	Коригиран чист личен доход по работник (ред. број 8 × ред. број 9 + ред. број 8 или ред. број 8 × ред. број 10 + ред. број 8)	
12.	Просечен број на вработените работници во периодот за кој е составена пресметка	
13.	Број на месеците на работење за кои е составена пресметка	
14.	Средства за чисти лични доходи (ред. број 11 × ред. бр. 12 × ред. број 13)	
15.	Средства за чисти лични доходи според самоуправниот општ акт	
16.	Намалување за износот на средствата што е пренесен на други организации	
17.	Зголемување за износот на средствата што е пренесен од други организации	
18.	Вкупно средства за чисти лични доходи (ред. број 14 - ред. број 16 + ред. број 17 или ред. број 15 - ред. број 16 + ред. број 17)	
19.	Исплатени чисти лични доходи за периодот за кој е составена пресметка	
20.	Помалку исплатени чисти лични доходи (ред. број 18 - ред. број 19)	
21.	Повеќе исплатени чисти лични доходи (ред. број 19 - ред. број 18)	
22.	Износ во височина на една третина за секој месец на повеќе исплатениот износ во 1987 година	

1	2	3
23.	Износ во височина на една третина од повеќе исплатениот износ за 1986 година за секој месец во пресметковниот период	
24.	Помалку исплатени чисти лични доходи што можат да се исплатат (ред. број 20 + ред. број 22 – ред. број 23 или ред. број 22 – ред. број 21 – ред. број 23)	
25.	Износ на повеќе исплатени чисти лични доходи за кои се намалуваат средствата утврдени за наредната исплата на чистите лични доходи (ред. број 21 – ред. број 22 + ред. број 23)	
26.	Износ од налозите за исплата	
27.	Вкупно: ред. број од 1 до 26	

Во _____ 198__

(потпис на раководителот на финансиските работи)

(потпис на раководителот на корисникот на општествени средства)"

Член 7

Образецот ЛД-друг КОС се менува и гласи:

„Образец ЛД-друг КОС

(назив и седиште на корисникот на општествени средства)

(ознака на дејноста со која се споредува)

(гранка, група, подгрупа на дејност)

(стапка на акумулативноста на дејноста со која се споредува)

**ПРЕСМЕТКА
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИ ЛИЧНИ
ДОХОДИ КАЈ ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____
1987 ГОДИНА**

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3

- Исплатени аконтации на чисти лични доходи за октомври, ноември и декември 1986 година
- Една четвртина од пресметаните односно исплатените чисти лични доходи врз основа на конечна пресметка по завршната сметка за 1986 година
- Вкупно (ред. број 1 + 2)
- Средства за чисти лични доходи за четвртото тримесечје од 1986 година според Законот
- Износ што одговара на растежот на чистиот личен доход по работник во стопанството
- Износ што одговара на поголема стапка на акумулативноста во однос на дејноста со која се споредува (стапка на акумулативноста _____, процент за кој се зголемуваат средствата _____)
- Коригиран износ на средствата за чисти лични доходи за четвртото тримесечје од 1986 година (ред. број 3 + 5 или ред. број 4 + 5 односно ред. број 3 + 6 или ред. број 4 + 6)

1	2	3
8.	Просечен број на вработените во четвртото тримесечје од 1986 година	
9.	Просечен месечен чист личен доход по работник за четвртото тримесечје од 1986 година (ред. број 7 : ред. број 8:3)	
10.	Процент на зголемувањето на просечниот чист личен доход по работник во стопанството односно кај корисниците за кои врши работи	
11.	Коригиран чист личен доход по работник (ред. број 9 × ред. број 10 + ред. број 9)	
12.	Просечен број на вработени работници во периодот за кој е составена пресметка	
13.	Број на месеците на работење за кои е составена пресметка	
14.	Средства за чисти лични доходи (ред. број 11 × ред. број 12 × ред. број 13)	
15.	Средства за чисти лични доходи според самоуправниот општ акт	
16.	Намалување за износот на средствата што е пренесен на други организации	
17.	Зголемување за износот на средствата што е пренесен од други организации	
18.	Вкупно средства за чисти лични доходи (ред. број 14 – ред. број 16 + ред. број 17 или ред. број 15 – ред. број 16 + ред. број 17)	
19.	Исплатени чисти лични доходи за периодот за кој е составена пресметка	
20.	Помалку исплатени чисти лични доходи (ред. број 18 – ред. број 19)	
21.	Повеќе исплатени чисти лични доходи (ред. број 19 – ред. број 18)	
22.	Износ во висина на една третина од повеќе исплатениот износ во 1987 година	
23.	Износ во висина на една третина од повеќе исплатениот износ во 1986 година за секој месец во пресметковниот период	
24.	Помалку исплатени чисти лични доходи што можат да се исплатат (ред. број 20 + ред. број 22 – ред. број 23 или ред. број 22 – ред. број 21 – ред. број 23)	
25.	Износ на повеќе исплатени чисти лични доходи за кои се намалуваат средствата утврдени за наредната исплата на чисти лични доходи (ред. број 21 – ред. број 22 + ред. број 23)	
26.	Износ од налозите за исплата	
27.	Вкупно: ред. бр. од 1 до 26	

Во _____ 198__ год.

(потпис на раководителот на финансиските работи)

(потпис на раководителот на корисникот на општествени средства)"

Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1-2798/1
22 април 1987 година
Белград

Сојузен
секретар за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

399.

Врз основа на член 1036 став 2 од Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА, УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ЗВАЊА И ОБЛАСТУВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖОТ НА БРОДОВИТЕ НА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Правилникот за звањата, условите за здобивање со звања и овластувањата на членовите на екипажот на бродовите на внатрешната пловидба на трговската морнарица на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/82 и 30/83) членот 6 се менува и гласи:

„Звањето крмар на тегленица го здобива:

1) лице со завршен II степен на стручна подготовка (наутичка насока), кој има најмалку 18 месеци пловидбен стаж на тегленица и положен стручен испит за звањето крмар на тегленица;

2) бродарец со завршен II степен на стручна подготовка (наутичка насока) кој во звањето морнар има најмалку една година пловидбен стаж на пловни објекти без сопствен погон и положен стручен испит за звањето крмар на тегленица.”

Член 2

Во член 7 точка 1 зборовите: „во звањето морнар” се бришат, а зборовите: „една година” се заменуваат со зборовите: „18 месеци”.

Точката 2 се менува и гласи:

„2) лице со завршен II степен на стручна подготовка (наутичка насока) кој има најмалку две години пловидбен стаж на наутичко-технички работи и положен стручен испит за звањето морнар моторист.”

Член 3

Во член 8 точката 2 се брише.

Досегашната точка 3 станува точка 2.

Член 4

Во член 15 зборовите: „машинска, електротехничка” се бришат.

Член 5

Во член 16 зборовите: „машинска, електротехничка” се бришат.

Член 6

Во член 30 точка 3 по зборовите: „на пловен пат;” се додаваат зборовите: „ракува со бродска радиофонска станица.”

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. V/02 – 815/1
9 февруари 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с.р.

400.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за патните исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/79 и 53/85) и член 99 точка 5 од Законот за движењето и престојот на странците („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/80 и 53/85), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПАТНИТЕ И НА ДРУГИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА СТРАНЦИТЕ

1. Надлежните органи што по одредбите на Законот за патните исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Законот за движењето и престојот на странците им издаваат патни и други исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на странците, ќе ги наплатуваат обрасците на тие исправи по следните цени, и тоа за образец на:

- | | |
|---|----------------|
| 1) пасош (личен и семеен) — — — | 10.000 динари; |
| 2) дипломатски пасош — — — — | 10.000 динари; |
| 3) службен пасош — — — — | 10.000 динари; |
| 4) заеднички пасош — — — — | 15.000 динари; |
| 5) детски пасош — — — — | 10.000 динари; |
| 6) патна листа — — — — | 50 динари; |
| 7) патна листа за странци — — — | 15.000 динари; |
| 8) патни исправи за бегалци — — — | 1.000 динари; |
| 9) патни исправи за лица без државјанство — — — — | 1.000 динари; |
| 10) лични карти за странци — — — | 15.000 динари; |
| 11) туристички пропусници — — — | 100 динари. |

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за определување цените на обрасците на патните и други исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на странците („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/86).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето „Службен лист на СФРЈ”.

П. бр. 270-2-1/4
23 април 1987 година
Белград

Сојузен секретар за
внатрешни работи,
Доброслав Кулафиќ, с.р.

401.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/80), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА АРАНГЕЛОВАЦ ПРИ ЦАРИНАРНИЦАТА БЕЛГРАД

1. Царинската испостава Арангеловац при Царинарницата Белград почнува со работа на 1 мај 1987 година.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

03/1 бр. 3679
7 април 1987 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Звонко Пошчиќ, с.р.

402.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинска-та служба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/80), директо-рот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКИОТ РЕФЕРАТ ЗРЗЕ ПРИ ЦАРИНАРНИЦАТА ПРИШТИНА**

1. Царинскиот реферат Зрзе при Царинарницата Приштина почнува со работа на 1 мај 1987 година.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

03/1 бр. 3680

7 април 1987 година

Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Звонко Пошчик, с. р.

403.

Врз основа на член 131 став 2 од Законот за пензиско-то и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/85), Собранието на Заед-ницата на социјалното осигурување на воените осигуре-ници донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ****Член 1**

Во Статут на Заедницата на социјалното осигурува-ње на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/78 и 18/82) во член 9 зборовите: „воен орган” се заме-нуваат со зборовите: „органот на командата на гарнизо-нот”.

Член 2

Во член 17 ставот 1 се менува и гласи:

„Нацртот на општиот акт за кој се води јавна диску-сија се дава во текстот во кој се предлага да биде донесен, а времето за спроведување на јавна дискусија се определу-ва тако што да се обезбедат најмалку 60 дена за изјасну-вање на воените осигуреници.”

Член 3

Во член 19 се додава нов став 2, кој гласи:

„Собранието на Заедницата, по донесувањето на оп-штиот акт што бил предмет на јавна дискусија, ги известу-ва на погоден начин воените осигуреници за мислењата, забелешките и предлозите дадени во текот на јавната дис-кусија и за заземените ставови.”

Член 4

Во член 25 точката 3 се менува и гласи:

„3) избира и отповикува членови на делегацијата на воените осигуреници;”

Член 5

Во член 26 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„Претседателот и заменикот на претседателот на со-бирот можат да бидат отповикани пред истекот на манда-тот ако не ги извршуваат должностите пропишани со за-кон, со овој статут, со друг општ акт или со деловникот на гарнизонското собрание.

Изборот и отповикот на претседателот и заменикот на претседателот на собирот се врши по постапка и на на-чин што ќе ги утврди гарнизонското собрание со својот деловник.”

Член 6

Членот 27 се менува и гласи:

„Собир на воените осигуреници свикува претсете-лот, а во случај на негова спреченост – заменикот на пре-тседателот на собирот на воените осигуреници.

Претседателот односно заменикот на претседателот на собирот на воените осигуреници го свикува собирот на воените осигуреници според планот за работа на собирот на воените осигуреници односно спрема укажаната потре-ба, а на предлог од една третина на воените осигуреници, делегација на воените осигуреници или претседателството на гарнизонското собрание.

Ако претседателот односно заменикот на претсете-лот на собирот на воените осигуреници не постапи во сог-ласност со одредбата на став 2 од овој член, собир на вое-ните осигуреници може да свика и претседателството на гарнизонското собрание.”

Член 7

Во член 31 став 2 зборовите: „една година” се замену-ваат со зборовите: „две години”.

Член 8

Во член 34 точката 3 се менува и гласи:

„3) да избира и да биде избран на претседателство-то, во одборите и комисиите и во другите тела на собрани-ето на воените осигуреници чиј што е делегат, односно да предлага отповик на нивните членови;”

По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) да поставува прашања што се однесуваат на рабо-тата на собранието на воените осигуреници и на неговите тела, како и други прашања во врска со социјалното осигурување на воените осигуреници;”

Досегашните точ. 4 до 8 стануваат точ. 5 до 8.

Член 9

Во член 35 по зборот: „собранието” се додаваат за-пирка и зборовите: „а е самостоен во определувањето и гласањето”.

Член 10

Во член 36 се додава став 3, кој гласи:

„За делегат во собранието на воените осигуреници не може да биде избран воен осигуреник на служба во Стручната служба.”

Член 11

Во член 39 се додава став 3, кој гласи:

„На делегатот избран на дополнителните избори мандатот му трае онолку време колку би траел мандатот на делегатот на чие место е делегиран.”

Член 12

Во член 46 став 1 зборовите: „и им претседава” се за-менуваат со зборовите: „со чијашто работа раководи ра-ботното претседателство”.

Член 13

Во член 50 став 3 по зборовите: „според бројот на вое-ните осигуреници” се додаваат зборовите: „така што се-кое гарнизонско собрание да биде во меѓугарнизонското собрание застапено со најмалку еден делегат”.

Член 14

Во член 53 став 1 зборовите: „и им претседава” се за-менуваат со зборовите: „со чијашто работа раководи ра-ботното претседателство”.

Член 15

Во член 57 точката 7 се менува и гласи:

„7) донесува одлука за условите и постапката за отпи-шување на побарувањата на Заедницата настанати поради штета сторена на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, Фондот на здрав-ственото осигурување на воените осигуреници и Фондот за додатокот на деца на воените осигуреници.”

Член 16

Во член 83 зборовите: „на тие фондови според крите-риумите” се заменуваат со зборовите: „под условите и по постапката”.

Член 17

Членот 91 се менува и гласи:

„Претседателството на собранието на воените осигуреници од претходното свикнување избира работно претседателство кое раководи со работата на новоизбраното собрание до изборот на неговото претседателство.“

Член 18

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“,

Бр. 12-1

23 март 1987 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
на претседателството,
Дане Петковски, с. р.

404.

Брз основа на член 130 точка 8 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА ВО 1987 ГОДИНА

1. Уживателот на старосна, инвалидска или семејна пензија на кого пензијата му се исплатува врз товар на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници има право на надомест за закрепнување во 1987 година во износ од 17.000 динари.

2. На уживателот на старосна, инвалидска или семејна пензија што во 1987 година бил во работен однос или вршел професионална дејност, односно самостојна дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани не му припаѓа надоместот од точка 1 на оваа одлука.

3. Ако семејната пензија ја користат двајца или повеќе соуживатели, надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати во еден износ.

4. Износот на надоместот утврден во точка 1 на оваа одлука се исплатува во еден износ и втасува за исплата со пензијата за мај 1987 година. Исплатата на надоместот по оваа одлука ќе ја изврши Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници по службена должност.

5. Надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од средствата издвоени и наменети за закрепнување на уживателите на пензија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 14-1

25 март 1987 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Дане Петковски, с. р.

405.

Врз основа на член 35 став 4 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНА И СТРАНСКА СОРТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА ВО ОГЛЕДНО ПОЛЕ И ЛАБОРАТОРИЈА

1. Со оваа наредба се определува височината на трошоците што подносителот на барањето за признавање на новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведат во производство странска сорта на земјоделски и шумски растенија ги поднесува на испитување сортите во огледно поле и лабораторија.

2. Височината на трошоците за испитување на сорта-та во огледно поле и лабораторија, по културите односно групата култури, годишно изнесува, и тоа за:

Динари

1) озима пченица	248.600
2) јара и тврда пченица	167.200
3) други прави жита и тритикали	214.300
4) пченка и други просолики жита	248.600
5) шеќерна репка, тутун и маслена тиква	278.900
6) маслен лен	28.600
7) други индустриски култури (сончоглед, соја, афион, чичока, хмељ и др.)	223.000
8) крмни култури	214.300
9) градинарски култури	248.800
10) овоштарски култури и винова лоза	146.400
11) овоштарски култури и винова лоза до плононосењето	73.300
12) тополи	16.900
13) врби	16.900
14) хортикултурни дрвја	112.600
15) грмушки, полугрмушки и честак	112.600
16) едногодишни и двогодишни цвеќиња	112.600
17) повеќегодишни цвеќиња	112.600
18) ружи	112.600
19) луковичести и грутчести корења на цвеќиња	112.600
20) режани цвеќиња	112.600
21) цвеќиња во саксии	112.600
22) лековити растенија	112.600
23) иглолисници	16.900

3. Утврдената височина на трошоците за испитување на сортите од точка 2 на оваа наредба се применува за сеење односно садење на култури во производствената 1986/87 година.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2900/1

24 март 1987 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

406.

Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/86), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа:

Ред. бр.	Воздухопловно пристаниште	Во зимскиот период (од 26 октомври до 28 март)		Денови 1–понеделник 2–вторник 3–среда 4–четврток 5–петок 6–сабота 7–недела	Во летниот период (од 29 март до 24 октомври)		Денови 1–понеделник 2–вторник 3–среда 4–четврток 5–петок 6–сабота 7–недела
		од часот	до часот		од часот	до часот	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	„Белград”	05,30	23,00	1,2,3,4,5,6,7	05,30	23,00	1,2,3,4,5,6,7
2	„Загреб”	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7
3	„Сплит”	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	24,00	1
					06,00	22,30	2,3
					06,00	23,30	4
					06,00	23,00	5
					06,00	22,00	6
					06,00	22,40	7
4	„Љубљана”	06,00	21,00	1,2,4,5,6	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
		06,00	22,00	3,7			
5	„Дубровник”	07,00	21,30	1,4,5	06,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7
		07,00	21,00	2,6			
		06,00	21,00	3			
		06,00	21,30	7			
6	„Титоград”	06,30	22,00	1,3	06,00	21,30	1
		06,30	09,00	2,4,6	06,00	08,00	2
		19,00	22,00	2,4	06,00	09,00	4
		18,30	20,45	6	06,00	21,30	5,6
		06,30	21,00	5	06,45	08,00	7
					19,00	21,30	2,3
					18,00	21,30	4
					15,00	21,30	7
7	„Сараево”	07,00	21,00	1	06,00	22,00	1,5
		06,00	21,00	2,3,4,6	06,00	21,30	2,4,6
		07,00	21,30	5	06,00	21,00	3
		07,00	20,00	7	06,00	08,00	7
					16,00	23,00	7
8	„Скопје”	06,00	22,00	1,2,3,4,5	06,00	22,00	1,2,3,4,5
		06,00	08,00	6,7	06,00	08,00	6,7
		16,00	22,00	6,7	16,00	22,00	6,7
9	„Тиват”	07,00	15,00	1,2,3,4,5,6,7	Во летниот период (од 29 март до 1 мај)		
					06,30	18,30	1,2,3,4,5,6,7
					Во летниот период (од 2 март до 24 октомври)		
					06,00	18,00	1,3,4,5,6,7
					06,00	18,30	2
10	„Охрид”	08,00	12,00	1,5	06,30	12,00	1,4
		06,00	12,00	2,4	06,00	15,00	2
		10,00	15,00	3	06,00	13,00	3
		18,00	20,00	5	07,00	09,30	5
		14,00	16,00	7	05,30	13,30	6
					17,00	22,00	1
					21,30	23,00	2,3
					16,30	19,30	5
					22,00	24,00	4,7
					00,00	00,50	1,5
11	„Задар”	06,30	09,00	1,2,4,5	Во летниот период (од 29 март до 4 мај)		
		11,00	13,00	3,7	06,00	14,30	1
		20,00	22,00	1			
		18,30	20,30	2,4,5	18,30	20,30	1
					Во летниот период (од 5 мај до 3 октомври)		
					06,00	20,30	1
					Во летниот период (од 29 март до 5 мај)		
					06,00	14,30	2
					18,30	20,30	2
					Во летниот период (од 6 мај до 20 октомври)		
					06,00	22,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
					Во летниот период (од 29 март до 24 октомври)		
					06,30	14,30	3
					18,30	20,45	3
					Во летниот период (од 29 март до 6 мај)		
					06,30	14,30	4
					18,30	20,30	4
					Во летниот период (од 7 мај до 24 октомври)		
					05,30	21,30	4
					Во летниот период (од 29 март до 24 октомври)		
					06,30	14,30	5
					18,30	23,00	5
					Во летниот период (од 29 март до 8 мај)		
					05,00	13,00	6
					Во летниот период (од 9 мај до 17 октомври)		
					05,00	13,00	6
					18,00	21,00	6
					Во летниот период (од 17 октомври до 24 октомври)		
					05,00	13,00	6
					Во летниот период (од 29 март до 3 мај)		
					20,30	21,30	7
					Во летниот период (од 4 мај до 6 септември)		
					01,00	03,00	7
					20,30	21,30	7
					Во летниот период (од 7 септември до 24 октомври)		
					11,30	13,30	7
					20,30	21,30	7
12	„Риска“	07,00	09,00	1,2,3,5,6	Во летниот период (од 29 март до 3 мај)		
		18,30	20,30	1,3,5,7	07,00	20,30	1
					Во летниот период (од 4 мај до 24 октомври)		
					07,00	21,15	1
					Во летниот период (од 29 март до 26 мај)		
					06,30	20,30	2
					Во летниот период (од 27 март до 14 септември)		
					07,00	20,30	2
					Во летниот период (од 15 септември до 24 октомври)		
					06,30	20,30	2
					Во летниот период (од 29 март до 24 октомври)		
					07,00	20,30	3
					Во летниот период (од 29 март до 6 мај)		
					08,00	20,30	4
					Во летниот период (од 19 јуни до 2 септември)		
					08,00	20,30	4
					Во летниот период (од 7 мај до 18 јуни)		
					06,15	22,15	4
					Во летниот период (од 3 септември до 24 октомври)		
					06,15	22,15	4
					Во летниот период (од 29 март до 24 октомври)		
					07,00	19,00	5
					Во летниот период (од 29 март до 8 мај)		
					08,00	20,30	6
					Во летниот период (од 9 мај до 26 септември)		
					06,15	20,30	6

1	2	3	4	5	6	7	8
					Во летниот период (од 27 септември до 24 октомври)		
					09,00	20,30	6
					Во летниот период (од 29 март до 2 мај)		
					08,00	20,30	7
					Во летниот период (од 3 мај до 24 октомври)		
					06,15	22,30	7
13	„Пула“	06,30	08,00	1,3,6	Во летниот период (од 29 март до 30 април)		
		06,30	09,30	2,5	06,30	08,00	1
		08,00	09,30	4	06,30	09,00	2,3,5
		19,30	21,30	1,3,7	07,30	09,00	4
		17,30	19,15	2,4	07,00	08,30	6
		17,30	21,30	5	06,00	08,30	7
					18,00	21,30	1,2,3,4
					18,00	22,00	5
					20,30	23,00	6
					19,30	22,00	7
					Во летниот период (од 1 мај до 24 октомври)		
					06,30	23,00	1,4
					05,30	22,00	2
					06,30	22,15	3
					06,30	24,00	5
					06,00	22,30	7
14	„Приштина“	06,30	10,00	1	05,00	09,00	1,3,4
		07,00	10,00	3	20,30	22,30	2,3
		17,00	20,30	1,3	17,30	23,30	5
		18,00	22,00	5	06,30	09,30	7
15	„Марибор“	05,30	12,00	1,2,3,4,5	05,30	12,00	1,2,3,4,5
		05,30	08,00	6	19,00	22,00	1,3,4,5
		19,00	22,00	1,3,5,7	17,00	22,00	2
		17,00	22,00	2,4			
					Во летниот период (од 16 мај до 17 октомври)		
					16,30	18,00	6
					Во летниот период (од 21 јуни до 14 септември)		
					19,00	23,00	7
					Во летниот период (од 29 март до 7 јуни и од 20 септември до 24 октомври)		
					19,00	22,00	7
16	„Мостар“	05,30	12,30	1,2	06,00	22,00	1,2
		06,30	13,30	3	06,25	24,00	3
		07,00	14,00	4	06,30	24,00	4
		06,00	13,00	5	05,30	23,00	5
		05,00	12,00	6	07,30	11,00	6
		18,30	22,00	1,2	10,30	21,00	7
		16,00	22,00	3,6	17,00	23,00	6
		15,00	22,00	5			
17	„Осиек“	06,00	22,00	2,3,5	06,00	12,00	1
		06,00	12,00	1,4	08,00	24,00	2
		16,00	22,00	1,4	04,30	10,00	3
		08,00	12,00	6,7	06,00	10,00	4
					07,00	12,00	5
					04,30	11,00	6
					04,30	08,00	7
					16,00	21,00	1
					17,00	23,00	3
					17,00	21,00	4
					17,00	24,00	5
					15,30	23,00	6
					20,00	24,00	7
18	„Портоторж“	Во зимскиот период (од 26 октомври до 28 февруари)			Во летниот период (од 29 март до 27 септември)		
		08,00	17,00	1,5,6,7	08,00	20,00	1,2,3,4,5,6,7
		Во зимскиот период (од 1 март до 28 март)			Во летниот период (од 28 септември до 24 октомври)		
		08,00	17,00	1,2,3,4,5,6,7	08,00	17,00	1,2,3,4,5,6
19	„Ниш“	05,30	08,00	1,2,4	07,00	12,00	1
		06,00	09,00	6	05,00	10,00	2,3,4
		07,00	10,00	7	07,00	15,00	5
		19,00	22,00	1,3	20,00	23,00	1
		20,00	23,00	5,6	19,00	22,00	2,3
		18,00	22,00	7			
					Во летниот период (од 1 јуни до 24 октомври)		
					06,00	15,00	1,5
					19,00	22,00	1

2. Воздухопловните пристаништа „Белград“ и „Сплит“ ќе бидат отворени до 24 октомври 1987 година и надвор од времето на отвореност за случаи на присилно слетување.
3. Воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба ќе бидат отворени и надвор од времето на отвореност во случаите предвидени во член 191 став 2 од Законот за воздушната пловидба.
4. Времето на отвореност на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета по југословенско време.
5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/86 и 2/87).
6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Број: 2379/1
14 април 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 21 ОД ПРАВИЛНИКОТ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „РЕМОНТ“ ПРИ ГРАДЕЖНАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА „РАТКО МИТРОВИЌ“ ВО БЕЛГРАД ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ

1. На иницијатива од Параскева Стојадиновиќ, од Белград, со Решението на Уставниот суд на Југославија У бр. 3/86 од 3 декември 1986 година е поведена постапка за оценување на уставноста на член 21 од Правилникот на Основната организација на здружен труд „Ремонт“ при Градежната работна организација „Ратко Митровиќ“ во Белград за решавање на станбените потреби на работниците од 10 јули 1986 година.

Со тоа решение е определено да се запрат од извршување поединечните акти донесени врз основа на оспорените одредби на правилниците од 1983 и 1986 година, а Основната организација на здружен труд „Ремонт“ е обврзана во рок од 15 дена од денот на приемот на решението да му достави одговор на Уставниот суд на Југославија, но таа тој одговор не го достави.

2. Со одредбите на член 21 од Правилникот е утврден определен број на бодови за годините што работникот ги поминал во определени станбени прилики: во објекти за нужно сместување и кај родителите, во објекти што се сопственост на работникот, или на член на неговото семејство, или во самечки хотел, како потстанар и сл., само „во основните организации и во работните заедници во состав на Работната организација“, додека годините што работникот ги поминал во такви станбени прилики во времето кога бил во работен однос во други организации на здружен труд, со тој член, како ниту со другите одредби на овој правилник, воопшто не се вреднуваат.

3. Со ваквото уредување на правото за добивање на определени број бодови за живеење во наведените станбени прилики, всушност, на посреден начин, нееднакво се вреднува работниот стаж во организацијата на здружен труд во која работникот работи и работниот стаж што тој го остварил во други организации, заедници и органи.

Според сфаќањето и ставот на Уставниот суд на Југославија, различито вреднување на работниот стаж не е согласно со Уставот на СФРЈ. Причините за тој став на Уставниот суд на Југославија се содржани во образложението на Одлуката на Уставниот суд на Југославија У бр. 144/79, од 5 октомври 1983 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83 и во образложението на Одлуката У бр. 127/84 од 3 декември 1986 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/87 од 23 јануари 1987 година.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата, без одржување јавна расправа, одржана на 4 март 1987 година, со мнозинство гласови донесе

Одлука

1. Се укинува член 21 од Правилникот на Основната организација на здружен труд „Ремонт“ при Градежната работна организација „Ратко Митровиќ“ во Белград за решавање на станбените потреби на работниците од 10 јули 1986 година.

2. Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“

и во Основната организација на здружен труд, на начинот на кој се објавени самоуправни општи акти.

Одлуката ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија Иван Франко и судиите: Божидар, Булатовиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, Славко Кухар, Радко Мочивник, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Браниќи.

У. бр. 3/86
4 март 1987 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Иван Франко, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 1 ОД УРЕДБАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА ЛЕБ ОД БРАШНО ОД ТИПОТ „850“

1. Работната организација „Радник“ – Производња пекарских и слатичарских производа, во Опатија, како овластен предлагач, пред Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на член 1 од Уредбата на Сојузниот извршен совет за обврската за пуштање во промет на определени количества леб од брашно од типот „850“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/86).

Предлагачот смета дека оспорените одредби на наведената уредба не се во согласност со Уставот на СФРЈ и со Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), поради тоа што со тие одредби се ограничува правото на работниците слободно да располагаат со својот доход и со резултатите од својот труд, бидејќи ги обврзува да произведуваат определени количества на основни видови пченичен леб од брашно од типот „850“, по цени пониски од реалната цена по единица производ. Предлагачот смета дека Сојузниот извршен совет не можел да ја донесе оспорената уредба врз основа на наведениот сојузен закон, зашто не настапиле случаите предвидени во член 2 од тој закон.

2. Со оспорените одредби на Уредбата е утврдено дека организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на леб, организациите што се занимаваат со промет на леб и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средствата во сопственост на граѓаните се должни од вкупното свое дневно производство односно од прометот на леб, да пуштат во промет најмалку 30% на основниот вид пченичен леб произведен од брашно од типот „850“, или во прометот да обезбедат најмалку 30% од тој вид леб во републиката, односно автономната покраина така што спогодбено ќе ги утврдат поединечните обврски за процентот на дневното производство односно прометот на леб.

3. Сојузниот извршен совет, во одговор на предлогот на овластениот предлагач смета дека нема основ за прифаќање на предлогот. Во одговорот е наведено дека во постапката на донесувањето на наведената уредба, Сојузниот извршен совет оценил дека со препуштање на организациите на здружен труд да бираат кој леб да го произведуваат односно да го продаваат, би довело до недостиг на основниот вид леб од брашно од типот „850“ што би го загрозило стандартиот на граѓаните и со тоа би предизвика-

ло позначителни растројства на целиот југословенски пазар.

4. Со член 13 од Уставот на СФРЈ е утврдено работниот во здружениот труд со средствата во општествена сопственост да има право на работа со општествените средства како свое неотуѓиво право да работи со тие средства и да управува со својот труд и условите и резултатите од стојот труд, но правата, обврските и одговорностите во поглед на располагањето, користењето и управувањето со општествените средства се уредуваат со уставот и законот.

Со одредбите на член 252 став 3 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека прометот на стоки и услуги што во прометот на целата територија на СФРЈ може да се ограничи само врз основа на сојузен закон, а според одредбите на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на СФРЈ федерацијата, преку сојузните органи ги уредува и спроведува мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја во случај на елементарни несреќи и недостиг на блага неопходни за потребите на стопанството и животот на граѓаните, како и кога тоа го бараат интересите на народната одбрана.

Со Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/75) се утврдуваат случаите и условите под кои Сојузниот извршен совет може да пропише определени мерки на ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја.

Со одредбите на член 2 точка 2 од тој закон е утврдено дека Сојузниот извршен совет може да пропише мерки за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги ако поради недостиг на добрата неопходни за потребите на стопанството и животот на граѓаните дојде или може да дојде до позначително растројство на целиот југословенски пазар или на неговиот поголем дел, според одредбите на член 4 став 1 точка 5 од тој закон, Сојузниот извршен совет може да ја пропише обврската на определени организации на здружен труд да пуштат во промет определени видови и количества на одделни производи или да ги стават на располагање односно да ги испорачаат на определени корисници по определен редослед.

Според наведените одредби од Законот, Сојузниот извршен совет оценува дали настаниле случаите предвидени со Законот, а не Уставниот суд на Југославија.

Врз основа на изнесеното, по оценка на Уставниот суд на Југославија, оспорените одредби на уредбата се согласни со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон.

5. Уставниот суд на Југославија врз основа на член 375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и чл. 35 и 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 4 март 1987 година, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот на Работната организација „Радник” – Производња пекарских и сластичарских производа, во Опатија, да се утврди дека одредбите на член 1 од Уредбата на Сојузниот извршен совет за обврската за пуштање во промет на определени количества леб од брашно од типот „850” не се согласни со Уставот на СФРЈ и со Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседател на Судот Иван Франко и судиите: Божидар Булативик, м-р Милован Бузациќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Славо Кужар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски и Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Враниќи.

У – број 261/86
4 март 1987 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Иван Франко, с.р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 44 АЛИНЕЈА 8 НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ФУДБАЛСКИОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЧЛЕН 54 СТАВ 1 АЛИНЕЈА 18 НА СТАТУТОТ НА ФУДБАЛСКИОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Со предлозите на овластените предлагачи: Основниот суд на здружениот труд во Белград, Фудбалскиот клуб „Партизан” од Белград, Ногометниот клуб „Динамо”, од Загреб, Фудбалскиот клуб „Челик”, од Зеница, Фудбалскиот клуб „Сутјеска” од Никшиќ и Ногометниот клуб „Риека”, од Риека, пред Уставниот суд на Југославија е покрената постапка за оценување на уставноста на одредбите од член 44 алинеја 8 на Самоуправната спогодба за здружување во Фудбалскиот сојуз на Југославија и член 54 став 1 алинеја 18 од Статутот на Фудбалскиот сојуз на Југославија (натаму: Самоуправната спогодба и Статутот).

2. Со оспорените одредби на член 44 алинеја 8 од Самоуправната спогодба и на член 54 став 1 алинеја 18 од Статутот е пропишано дека Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија „одлучува за вонредни мерки за кои ќе се укаже потреба”.

3. Основниот суд на здружениот труд во Белград, во предлогот за покренување на постапка за оценување на уставноста на оспорените одредби на Самоуправната спогодба и Статутот, наведе дека пред тој суд фудбалските клубови „Партизан”, „Динамо”, „Челик” и „Сутјеска” покренала постапка за оценување на Одлуката на Претседателството на фудбалскиот сојуз на Југославија, со која е поништено последното, 34. коло на фудбалското првенство на Југославија во Првата сојузна лига, е определено повторно одигрување на тоа коло, а некои фудбалски клубови се казнети со одземање на по 6 бодови во фудбалското првенство 1986/87 година. Во таа постапка е поставено прашањето за уставноста на оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот, врз чија основа е донесена наведената одлука на Претседателството на ФСЈ, па Основниот суд на здружениот труд, оценувајќи дека се стекнаа условите за покренување на постапка за оценување на уставноста на оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот, покренала пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста на тие одредби.

4. Во предлогот за покренување на постапка за оценување на уставноста спомнатите фудбалски клубови наведоа дека оспорените одредби на Самоуправната спогодба и Статутот, врз чија основа е донесена наведената одлука на Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија, не се во согласност со Уставот на СФРЈ. По нивно мислење Уставот на СФРЈ, ни со Основните начела, ни со одредбите на нормативниот дел, не го има утврдено правото на кој и да е орган односно организација да презема вонредни мерки за кои ќе се укаже потреба, па затоа оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот, со кои Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија е овластено да преземе вонредни мерки, не се во согласност со Уставот на СФРЈ.

Фудбалските клубови сметаат дека со Одлуката на Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија за воведување на вонредни мерки е сторена сериозна и тешка повреда на правата на клубовите и нивните членови – фудбалери, кои со играње фудбал се занимаваат во вид на занимање и кои, по тој основ, ги остваруваат самоуправните права по основ на трудот, загарантирани со Уставот на СФРЈ. Со оспорените а ни со другите одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот не е утврдено право на жалба или друго правно средство против одлуките на Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија, што не е во согласност со одредбите на Уставот на СФРЈ со кои на секог му е гарантирано правото на жалба или друго правно средство против одлуките на судови, државни органи и други органи и организации со кои се решава за неговото право или за интересот заснован на закон.

Несогласноста на оспорените одредби на самоуправните општи акти на Фудбалскиот сојуз на Југославија со Уставот на СФРЈ наведените клубови ја гледаат и во тоа што Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија со одлуката од 20 јуни 1986 година, одлучуваше за

прашања кои спаѓаат во правата и должностите на Заедницата на клубовите на Првата сојузна лига и во тоа што оваа одлука ја донесе без никаква претходна постапка во која би биле утврдени фактите и околностите значајни за донесување на наведената одлука.

5. Конференцијата на Фудбалскиот сојуз на Југославија, на седницата од 10 јануари 1987 година, го утврди одговорот на предлогот за покренување на постапка за оценување на уставноста на оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот. Конференцијата истакна во одговорот дека е точно оти Уставот на СФРЈ не содржи одредби според кои самоуправните општествени организации во областа на спортот би можеле да преземаат вонредни мерки, но тоа не значи дека преземањето на такви мерки од тие организации не е во согласност со Уставот на СФРЈ. Преземањето на вонредни мерки со кои се уредуваат односите во фудбалскиот спорт е самоуправно право на општествените и спортски организации, па и право на Фудбалскиот сојуз на Југославија.

Натаму, во одговорот е наведено дека вонредните мерки што ги презеде Претседателството на ФСЈ, треба да се сметаат како санкција донесена по вонредна т. е. скратена постапка, дека тие се вонредни само во тоа што ги презеде Претседателството на ФСЈ а не органите на Заедницата на клубовите на Првата сојузна лига, кои се овластени во редовна постапка да одлучуваат за прашања што се однесуваат на натпреварување. Во одговорот е нагласено дека целта на тие мерки е регулирање на нарушените внатрешни односи во фудбалската организација, во согласност со самоуправните општи акти на фудбалската организација.

Во одговорот е изнесено и тоа дека Фудбалскиот сојуз на Југославија не е организација која врши јавни овластувања и дека одредбите на член 213 од Уставот на СФРЈ за право на жалба, во постапката пропишана со закон, не се однесуваат на Одлуката на Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија од 20 јуни 1986 година. Но, без оглед на тоа, Конференцијата на Фудбалскиот сојуз на Југославија смета дека на фудбалските клубови не им е ускратено правото на жалба, загарантирано со член 180 од Уставот на СФРЈ, против одлука на Претседателството на ФСЈ зашто со Самоуправната спогодба (член 37) и со Статутот (член 56) е предвидено дека Конференцијата на Фудбалскиот сојуз на Југославија може да ги преиспитува одлуките на своето претседателство и со тоа е обезбедено право на жалба против неговите акти и мерки.

Поради сето тоа Конференцијата на Фудбалскиот сојуз на Југославија смета дека оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот не се несогласни со Уставот на СФРЈ.

6. Уставниот суд на Југославија на 20 јануари 1987 година одржа јавна расправа на која, покрај претставници на овластените предлагачи и претставници на Фудбалскиот сојуз на Југославија, учествуваа и претставници на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Претседателството на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, Сојузот на организациите за физичка култура на Југославија, Заедницата на клубовите на Првата сојузна лига и Сојузниот комитет за законодавство.

Претставниците на овластените предлагачи и на Фудбалскиот сојуз на Југославија останаа на јавната расправа при своите ставови изнесени во предлогот за покренување на постапка за оценување на уставноста и во одговор на тој предлог ги образложија поблиску тие ставови. Претставниците на Фудбалскиот сојуз на Југославија посебно истакнаа дека сметаат оти уставен основ за оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот е слободата на здружување, утврдена со член 167 од Уставот на СФРЈ, како и тоа дека со тие одредби не се уредуваат општествените односи во фудбалскиот спорт, туку правилата на натпреварувањата, што се гледа и од Одлуката од 20 јуни 1986 година, која по нивно мислење се однесува на регуларноста на натпреварувањето, односно на правилата на играта.

Според мислењето на претставниците на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, во фудбалскиот спорт како и во спортот воопшто, се натрупани разни негативни појави, за чие отстранување мораат да се ангажираат не само органите во фудбалската организација туку и општествено-политичките организации и државните органи, во рамките на нивните овластувања.

Во уредувањето на односите во спортските организации се чувствува во голема мера недостигот на законодавна регулатива на ниво на СФРЈ.

И претставникот на Социјалистичката младина на Југославија на јавната расправа укажа на постоењето на негативни појави во спортот и на потребата за поголемо ангажирање на општествено-политичките организации, посебно во Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, заради отстранување на таквите појави.

Претставникот на Сојузот на организациите за физичка култура на Југославија изнесе дека Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија, при донесувањето на одлука за примена на вонредни мерки, не го консултира Сојузот за физичка култура на Југославија и дека со Одлуката за вонредни мерки Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија одлучуваше за прашања кои спаѓаат во надлежност на други органи во фудбалската организација. Освен тоа, го изнесе мислењето дека општествено-спортските организации не можат да преземаат вонредни мерки.

Претставникот на Заедницата на клубовите на Првата сојузна лига изјави дека Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија со донесувањето на одлука за вонредни мерки го повреди правото на Заедницата на клубовите на Првата сојузна лига да одлучува за регуларноста на одиграните натпревари во последното натпреварно коло, зашто тоа спаѓа во нејзина надлежност.

Според мислењето на претставникот на Сојузниот комитет за законодавство, оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот не се во согласност со Уставот на СФРЈ, зашто нема уставноправен основ органите на општествено-спортските организации да преземаат вонредни мерки. Покрај тоа, со тие одредби е повредено правото на жалба и другите права на фудбалските клубови и на нивните играчи.

7. Поаѓајќи од ставот на Уставниот суд на Југославија дека самоуправните општи акти на општествено-спортските организации подлежат на оценување на уставноста и законитоста кога со нив се уредуваат определени општествени односи, односно кога тоа уредување се однесува на слободата, правата и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ, Судот оцени дека оспорените одредби спаѓаат заправо во редот на таквите одредби и дека затоа подлежат на оценување на уставноста и законитоста.

Оценувајќи ја уставноста на оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот врз чија основа Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија на 20 јуни 1986 година ја донесе Одлуката за поништување на последното 34. коло на фудбалското првенство на Југославија на Првата сојузна лига, Уставниот суд на Југославија, поаѓајќи од својата надлежност утврдена со Уставот на СФРЈ, не ја оценуваше уставноста и законитоста на таа одлука на Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија, зашто станува збор за поединечен акт, кој не подлежи на уставносудска контрола. Затоа Уставниот суд на Југославија не ја утврдуваше ни фактичката состојба врз која Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија ја заснова одлуката од 20 јуни 1986 година. Со самото тоа Уставниот суд на Југославија не ја оценуваше ни состојбата во фудбалскиот спорт, постоењето, односно непостоењето на негативни појави и казниви дела во таа гранка на спортот, па ни регуларноста, односно нерегуларноста на поништеното 34. коло на Фудбалското првенство на Југославија. Преземањето на мерки заради отстранување на негативните појави во оваа гранка на спортот и во спортот воопшто, како и откривањето и казнувањето на сторителите на казниви дела, во утврдената постапка, е право и должност на надлежните органи на фудбалската организација, на другите општествени организации и на надлежните државни органи, кои за неизвршување на тие свои права и обврски поднесуваат општествена и друга одговорност.

8. Уставниот суд на Југославија, следејќи ги појавите од интерес за остварувањето на уставноста и законитоста во фудбалскиот спорт, во смисла на чл. 376 и 377 од Уставот на СФРЈ, со писмото од 9 октомври 1985 година, му укажа на Собранието на СФРЈ на некои појави во фудбалскиот спорт и на потребата извесни односи во областа на спортот, посебно во професионалниот фудбал, да се уредат со закон, а исто така да се преземат други соодветни мерки за отстранување на негативните појави во спортот и за остварување на уставноста и законитоста во таа област на општествените односи.

9. Со Уставот на СФРЈ не им е дадено право на преземање вонредни мерки ни на органите на општествено-политичките заедници, ни на самоуправните организации и заедници, како ни на општествено-политичките, општествените и општествено-спортските организации, односно на органите на тие организации и заедници. Затоа нема уставен основ со самоуправни општи акти на Фудбалскиот сојуз на Југославија да се утврдуваат овластувањата на неговите органи да преземаат вонредни мерки, како што овластување е утврдено за Претседателството на ФСЈ со оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот.

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, не е прифатлив ставот изнесен во одговорот на Конференцијата на Фудбалскиот сојуз на Југославија дека Уставот на СФРЈ – иако изречно не дозволува – не забранува преземање на вонредни мерки од страна на органите на општествено-спортските организации и дека, според тоа, оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот се во согласност со Уставот на СФРЈ.

Не може да се прифати ни ставот што го изнесеа претставниците на фудбалскиот сојуз на Југославија на јавната расправа, според кој вонредни мерки можат да се применуваат на натпреварувањето и правилата на играта и дека оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот даваат право на преземање вонредни мерки само за тие односи, а според нивно мислење таква смисла има одлуката на Претседателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија од 20 јуни 1986 година, т. е. дека таа одлука се однесува само на натпреварувањата и правилата на играта.

Според сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, кога би се усвоило мислењето дека смислата на оспорените одредби е во тоа да даваат основ за преземање на вонредни мерки само во однос на натпреварувањето и правилата на играта, тие одредби ни тогаш не би биле согласни со Уставот на СФРЈ, зашто Уставот не познава вонредни мерки како начин на решавање на кој и да е општествен однос, па со тоа ни на односите што се однесуваат на натпреварувањето и правилата на играта.

Уставен основ со самоуправен општ акт да се утврди овластувањето на определена организација, односно на нејзин орган за преземање на вонредни мерки не претставува ни член 167 од Уставот на СФРЈ, со кој е загарантирана слободата на здружување, како што смета Фудбалскиот сојуз на Југославија. Слободата на здружување не дава право на уредување на општествените односи спротивно на Уставот на СФРЈ. Фудбалските организации, кои се здружуваат во Фудбалскиот сојуз на Југославија, не можат со самоуправна спогодба и со статут да утврдат право за Претседателството на ФСЈ да презема твонредни мерки, зашто со тие мерки заправо се повредува слободата на здружување. Уставниот суд на Југославија затоа смета дека одредбите на Самоуправната спогодба и на Статутот за преземање на вонредни мерки се спротивни токму на одредбите на Уставот за слобода на здружувањето.

Слободите и правата, загарантирани со Уставот на СФРЈ, не можат да се одземат ниту да се ограничат. Тие слободи и права, според член 203, ст. 1 и 3 од Уставот на СФРЈ, се остваруваат, а должностите се исполнуваат врз основа на Уставот. Само начинот на остварување на одделни слободи и права може да биде пропишан со закон, и тоа единствено кога е тоа предвидено со Уставот или кога е неопходно заради нивно остварување. Со оглед на тие одредби на Уставот на СФРЈ, според кои уставните слободи и права се остваруваат врз основ на самиот Устав, а дека само со закон може да се уреди начинот на остварување на одделни слободи и права, произлегува дека тоа не може да се стори со друг општ акт, па со тоа ни со самоуправен општ акт. Единствено Претседателството на СФРЈ, под условите утврдени со член 317 од Уставот на СФРЈ, има право со уредба, со законска сила, донесена во време на воена состојба, по исклучок, додека трае таа состојба и ако тоа го бараат интересите за одбрана на земјата, да го запре извршувањето на одделни одредби од Уставот на СФРЈ кои се однесуваат на одделни слободи, права и должности на човекот и граѓанинот и правата на самоуправните организации и заедници. Никој друг, според Уставот на СФРЈ, не може да презема мерки со кои се одземаат или ограничуваат слободите и правата на граѓаните и на самоуправните организации и заедници утврдени со Уставот.

10. Според оцената на Уставниот суд на Југославија, со оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот, се навредуваат правата на работните луѓе, кои, во вид на занимање, се занимаваат со играње на фудбал. Имено, според член 31 од Уставот на СФРЈ, работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност, во начело имаат иста општествено-економска положба и во основа исти права и обврски како и работниците во организациите на здружен труд, а работните заедници што тие можат да ги основаат, имаат во основа иста положба како и организациите на здружен труд. Овие одредби на Уставот на СФРЈ се однесуваат и на работните луѓе кои во вид на занимање се занимаваат со играње на фудбал и на нивните работни заедници, ако ги формираат, што значи дека и тие, во начело, имаат иста општествено-економска положба и во основа исти права и обврски како и работниците во организациите на здружен труд, а нивните работни заедници, во основа, иста положба како и организациите на здружен труд. Со самото тоа, не можат „со вонредни мерки за кои ќе се укаже потреба“ самовласно да се менуваат општествено-економската положба на тие работни луѓе, нивните права и обврски, како ни положбата, правата и обврските на работните заедници на тие работни луѓе, што оспорените одредби заправо овозможуваат и тоа независно од утврдена постапка и без право на жалба односно друго правно средство за заштита на нивните самоуправни права.

11. Оспорените одредби не се согласни ни со уставните одредби со кои на секого му е загарантирано правото на жалба или на друго правно средство, против одлуки на судови, државни органи и други органи и организации со кои се решава за неговото право или за негов интерес заснован врз закон (член 180 став 2 од Уставот на СФРЈ).

Правото на жалба или на друго правно средство е уставно право, загарантирано на секого за чии права и обврски се решава без оглед на тоа дали за тоа одлучуваат судови, државни и други органи или организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, општествени организации, здруженија на граѓани и други организации и тоа секогаш и без оглед на тоа дали за правата и обврските се решава во вршење на јавни овластувања или тоа не е случај.

Не е прифатлив ставот на Конференцијата на Фудбалскиот сојуз на Југославија дека правото на жалба, загарантирано со член 180 на Уставот на СФРЈ, е обезбедено со тоа што во одредбите на член 37 на Самоуправната спогодба и член 56 од Статутот е пропишано дека Конференцијата може да го укине актот односно да ја запре мерката што ја донесло Претседателството на ФСЈ, ако оцени дека Претседателството со актот, односно со преземената мерка го пречекорило своето овластување или го повредило самоуправниот општ акт на Фудбалскиот сојуз на Југославија.

Со одредбите на член 37 од Самоуправната спогодба и на член 56 од Статутот, е предвидена само можност Конференцијата на Фудбалскиот сојуз на Југославија да ги преиспитува одлуките на своето претседателство, со што не се обезбедува право на жалба. Правото на жалба подразбира право на нејзино поднесување и обврска за органот на кого му се поднесува да одлучува за жалбата. Затоа правото на жалба мора да биде недвосмислено утврдено. За остварување на тоа право треба да се уредат цела редица прашања како што се: рокот за жалба, причините, постапката на одлучување за жалбата, рокот во кој органот е должен да одлучи за жалбата и др. Со одредбите на член 37 од Самоуправната спогодба и на член 56 од Статутот не е утврдено право на жалба. Тоа право не е утврдено ни со другите одредби на тие самоуправни општи акти, па според оцената на Уставниот суд на Југославија, со оспорените одредби се повредува правото на жалба загарантирано со Уставот, односно друго правно средство.

12. Според оцената на Уставниот суд на Југославија, оспорените одредби на Самоуправната спогодба и на Статутот, со кои Претседателството на ФСЈ е овластено да презема вонредни мерки за кои ќе се укаже потреба, не само што немаат уставноправна основа, туку создаваат и можност за арбитражни и злоупотреба на овластувањата, што е исто така неуставно.

13. Поради сите наведени причини, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорените одредби на Самоуп-

равната спогодба и на Статутот не се согласни со Уставот на СФРЈ, па одлучи да ги укине.

14. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, по одржаната јавна расправа, на седницата за советување и гласање, одржана на 17 март 1987 година, со мнозинство гласови при издвоени мислења донесе

О д л у к а

1. Се укинуваат одредбите на член 44 алинеја 8 од Самоуправната спогодба за здружување во Фудбалскиот сојуз на Југославија и член 54 став 1 алинеја 18 од Статутот на Фудбалскиот сојуз на Југославија;

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и на начинот на кој се објавени оспорените самоуправни општи акти;

3. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседател на Судот Иван Франко и судиите: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стиовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Враниќи.

У-бр. 282/86, 286/86 и 15/87
17 март 1987 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Иван Франко, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за издавање на пригодни ковани пари по повод 200 годишнината од раѓањето на Вук Стефановиќ Караџиќ, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/87, се поткрале долунаведената грешка па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 200 ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА ВУК СТЕФАНОВИЌ КАРАЈИЌ

Во точка 9 во бројот: „50.000“ точката по бројот 50 треба да се изостави.

Од Народната банка на Југославија, Белград, 20 април 1987 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
388. Закон за измени и дополненија на Законот за Новинската агенција „Танјуг“	765
389. Одлука за избор на претставник на Собранието на СФРЈ во Југословенскиот одбор за изградба на Спомен - домот „Првиот работнички совет во Југославија“	766
390. Одлука за измена на Одлуката за именување претседател на Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“ и за објавување на составот на тој одбор	766

391. Одлука за именување претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија	766
392. Одлука за измени на Одлуката за именување претседател на Одборот на Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија и за објавување на составот на тој одбор	767
393. Одлука за ставање на Предлогот за донесување на Законот за измени и дополненија на Законот за здружен труд на јавна дискусија	767
394. Одлука за градежните објекти и опремата на органите и организациите на федерацијата чија изградба може да продолжи односно да започне во 1987 година	767
395. Одлука за Енергетскиот биланс на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 1987 година	768
396. Одлука за измени на Одлуката за височината на надоместот за радиомерења и испитувања на радиостаници и други уреди и апарати што ги врши Сојузната управа за радиоврска	768
397. Одлука за установување „Плакета на безбедноста“	768
398. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка за 1987 година и составување на пресметка на средствата, како и за начинот на сведување на податоците за 1985 година заради споредување со податоците за 1987 година	769
399. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за звањата, условите за здобивање со звања и овластувањата на членовите на екипажот на бродовите на внатрешната пловидба на трговската морнарица на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	774
400. Решение за определување цените на обрасците на патните и на другите исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на странците	774
401. Решение за почетокот на работата на Царинската испостава Аранѓеловац при Царинарницата Белград	774
402. Решение за почетокот на работата на Царинскиот реферат Зрзе при Царинарницата Приштина	775
403. Одлука за измени и дополненија на Статутот на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници	775
404. Одлука за употреба на средства на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници наменети за закрепнување на уживателите на пензии во 1987 година	776
405. Наредба за височината на трошоците за испитување на новосоздадена и странска сорта на земјоделски и шумски растенија во огледно поле и лабораторија	776
406. Наредба за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени	777
Одлука за укинување на член 21 од Правилникот на Основната организација на здружен труд „Ремонт“ при Градежната работна организација „Ратко Митровиќ“ во Белград за решавање на станбените потреби на работниците	780
Одлука за оценување на уставноста и законитоста на член 1 од Уредбата на Сојузниот извршен совет за обврската за пуштање во промет на определени количества леб од брашно од типот „850“	780
Одлука за оценување на уставноста на одредбите од член 44 алинеја Б на Самоуправната спогодба за здружување на Фудбалскиот сојуз на Југославија и член 54 став 1 алинеја 18 на Статутот на Фудбалскиот сојуз на Југославија	781
Исправка на Одлуката за издавање пригодни ковани пари по повод 200-годишнината од раѓањето на Вук Стефановиќ Караџиќ	784